

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ**  
**Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија**

<b>1. Назив на предлогот:</b> Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија	<b>2. Министерство/орган на државна управа:</b> <b>Министерство за култура</b>			
<b>Цел на предлогот:</b> Одобрување на Предлогот	<b>3. Вид на предлог:</b> Предлог на Закон			
<b>4. Контакт лице и звање:</b> Весна Илиевска, државен советник	<b>5. Контакт тел./факс или е-пошта:</b> 3240-665 факс: 02/3226-920			
Активност:				
<b>6. Вид на барање:</b>	<input type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ	<input type="checkbox"/> Нова програма		
	<input checked="" type="checkbox"/> Друга нова регулатива	<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма		
		<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми		
		<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми		
<b>7. Цел на барањето / предложената активност:</b> Донесување на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија				
<b>7. Врска со владината програма:</b> - нема				
<b>8. Фискални импликации:</b>	<b>(илјади денари)</b>			
	<b>Тековна год.</b>	<b>Втора год.</b>	<b>Трета год.</b>	<b>Четврта год.</b>
<b>А. Вкупни трошоци за предлогот</b>	0	0	0	0
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
<b>В. Одобрени средства за предлогот</b>	0	0	0	0
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
<b>С. Промена (разлика) од одобрените средства (Б-А)</b>	0	0	0	0
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				

Трансфери				
Вкупно				
<b>D. Расположиви средства од прелевање (од други активности или програми во органот)</b>	0	0	0	0
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
<b>E. Нето импликации на средствата на органот (Ц-Д)</b>	0	0	0	0
Плати				
Стоки и услуги				
Капитал				
Трансфери				
Вкупно				
<b>F.Зголемување на приходите</b>				
	0	0	0	0
<b>G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците</b>	0	0	0	0
<b>9.Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот</b>	0	0	0	0
<b>10.Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г)</b>	0			
<b>11.Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, дајте образложение.</b>	0			
<b>Дата на завршување на проценката</b>				
<b>12.Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:</b>				
<b>13.Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии:</b>				
<b>14.Измени побарани од</b>				

Министерството за финансии:			
Одговор на министерството-предлагач:			
Одговор од Министерството за финансии			
15. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог:			
16. Одобрено/Дата:			
_____	____/____	_____	____/____
Потпис на државен секретар	Ден / месец /	Потпис на министерот	Ден / месец /
<b>Д-р Музафер Бислими</b>	год.	<b>д-р Елизабета Канческа Милевска</b>	год.